



WORLD KARATE FEDERATION KATA COMPETITION RULES

Valid from 1.1.2026

СВЕТСКА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НАТПРЕВАРУВАЧКИ ПРАВИЛА ВО КАТА

на сила од 01.01.2026

CONTENT

ВОВЕД - 3 -

ЧЛЕН 1: ПРОСТОР ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО КАТА - 3 -

ЧЛЕН 2: ОФИЦИЈАЛНА ОБЛЕКА - 4 -

ЧЛЕН 3: ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАТПРЕВАРУВАЊЕТО ВО КАТА - 8 -

ЧЛЕН 4: СУДИСКИ ПАНЕЛ - 13 -

ЧЛЕН 5: ОЦЕНУВАЊЕ/ЕВАЛУАЦИЈА - 14 -

ЧЛЕН 6: ОДРЖУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРИТЕ - 19 -

ЧЛЕН 7: ОФИЦИЈАЛЕН ПРОТЕСТ - 20 -

ЧЛЕН 8: ПРАВО ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ - 23 -

ЧЛЕН 9: ЛОКАЛНО ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА - 25 -

ЧЛЕН 10: ПРАШАЊА КОИ НЕ СЕ СПЕЦИФИЧНО ОПФАТЕНИ СО ПРАВИЛАТА - 26 -

ДОДАТОК 1: ОФИЦИЈАЛНА ЛИСТА НА КАТА - 27 -

ДОДАТОК 2: КАТЕГОРИИ НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО КАТА - 28 -

ДОДАТОК 3: ФОРМУЛАР ЗА ПРОТЕСТ ЗА КАТА - 29 -

ДОДАТОК 4: ЦЕЛОСНА ТАБЕЛА НА КРИТЕРИУМИ ЗА ПОБЕДА И РЕШЕНИЕ ЗА НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ

ВОВЕД

Целта на Правилата за ката е да обезбедат стандардизирани правила за сите нивоа на првенства промовирани или признати од Светската карате федерација (WKF), Континенталните федерации на WKF и Националните федерации членки на WKF. Правилата за натпреварување имаат за цел да обезбедат сите прашања поврзани со натпреварите да се спроведуваат на безбеден, фер и уреден начин.

ЧЛЕН 1: ПРОСТОР ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО КАТА


1.1 Натпреварувачката зона ќе биде WKF одобрена квадратна површина, со страни од осум метри (мерени однадвор). Ќе има чиста безбедносна зона од два метра од секоја страна.

1.2 Судиите седат зад маса свртена кон средината на татамито со АО лево и АКА десно.

1.3 Не смее да има рекламни табли, сидови, столбови итн. во рамките на еден метар од надворешниот периметар на безбедносната зона.

1.4 Тренерите ќе седат надвор од безбедносната зона, на нивните соодветни места од татамито кон официјалната маса. Во случаи кога конфигурацијата на татамито го отежнува поставувањето на тренерите свртени кон официјалната маса, тие можат да бидат поставени од двете страни на официјалната маса.

1.5 Следната илустрација го покажува поставувањето околу натпреварувачката зона.



ЧЛЕН 2: ОФИЦИЈАЛНА ОБЛЕКА

2.1 Судии

2.1.1 Официјалната униформа ќе биде следнава:

- Едноредно темно сино сако (шифра на боја 19-4023 TPX)
- Едноставни светло сиви панталони без преклопувања (шифра на боја 18-0201 TPX)
- Бела кошула со кратки ракави
- Еднобојни темно сини или црни чорапи и црни чевли за употреба на натпреварот
- Официјална вратоврска, носена без шнола
- Црно свирче со дискретна бела врвка

2.1.2 Дозволените се следниве додатоци на облеката:

- Едноставен венчален прстен
- Доброволна верска капа одобрена од WKF
- Шноличка за коса и дискретни обетки
- Косата мора да биде пуштена, а шминката мора да биде дискретна
- Потпетици поголеми од 4 см не смеат да се носат со униформата.

На судиите им е строго забрането да користат телефони, паметни часовници или приватни електронски уреди во рамките на теренот за натпревари. Не се дозволени сончеви очила.

2.1.3 Судиите мора да носат официјална униформа на сите турнири, брифинзи и курсеви.

2.1.4 За повеќе спортски настани за судиите е обезбедена крос-спортска униформа на трошок на LOC (локален организациски комитет) со изглед и стил на специфичниот настан. Официјалната униформа за судиите може да се замени со таа заедничка униформа, под услов организаторот на настанот да го побара тоа писмено до WKF и формално да го одобри WKF.

2.1.5 Доколку главниот судија се согласи, на службените лица може да им биде дозволено да ги соблечат своите сакоа/одела.


2.1.6 Комисијата за судии или главниот судија можат да одбијат учество на кое било службено лице кое не се придржува до овој правилник.

2.2 Спортисти (Athletes)

2.2.1 Спортистите мора да носат бело, WKF одобрено карате ги без пруги, ленти или лични везови, освен оние што се посебно дозволени од WKF EC и наведени во билтенот за натпреварот:

а) За сите официјални настани на WKF (Светски првенства и Карате 1 - Премиер лига, Серија А и Младинска лига), карате ги мора да има везени ознаки на рамената во црвена или сина боја, соодветно, според ждрепката. Исклучоци се големите победници од претходната сезона на Премиер лигата кои треба да носат златен вез на рамената на тековните настани од Премиер лигата и актуелниот сениорски светски шампион, кој треба да носи златен вез на рамената на тековното сениорско Светско првенство. Ова важи подеднакво и за поединци и за тимови. Нема WKF барање за членовите на тимот да носат иста марка на карате ги.

б) Само оригиналните етикети на производителот можат да бидат прикажани на карате ги.




в) Националниот грб или знаме на земјата ќе се носи на левата страна од горниот дел на кимоното и не смее да надминува вкупна големина од 12 см на 8 см.

г) Дополнително, идентификација издадена од Организацискиот комитет ќе се носи на задната страна. Бројот на задната страна е задолжителен за Карате 1 – Премиер лига, Светски првенства во карате и Светски куп во карате.

д) Спортистите или тимовите мора да носат црвен појас (АКА) или син појас (АО) одобрен од WKF, како што е доделен со ждрепката, без никакви лични везови, реклами или ознаки (ЛОГО НА БРЕНДОТ) освен вообичаената етикета од производителот. Појаси од ваков вид не можат да се носат за време на борбата.

ѓ) Црвениот и синиот појас мора да бидат широки околу пет сантиметри и со должина доволна за да овозможат петнаесет сантиметри слободен простор од секоја страна на јазолот, но не подолги од три четвртини од должината на бутот.



е) Горното кимоно, кога е стегнато околу половината со појасот, мора да биде со минимална должина што ги покрива колковите, но не смее да биде поголема од три четвртини од должината на бутите.

ж) Спортистките можат да носат обична бела маица под горниот дел од кимоното.

з) Горен дел на кимоното без врвки не можат да се користат. Врвките што го држат кимоното мора да бидат врзани на почетокот на настапот.

с) Максималната должина на ракавите на горниот дел од кимоното не смее да биде подолга од свиокот на зглобот и не пократка од половината на подлактицата.

и) Ракавите на кимоното не смеат да се свиткани.

ј) Панталоните мора да бидат доволно долги за да покријат најмалку две третини од потколеницата и не смеат да достигнуваат под коската на глуждот. Ногавиците не смеат да се свиткаат.

к) Карате ги не смее да се менува или манипулира за да се промени неговиот облик.

2.2.2 Извршниот комитет на WKF може да одобри прикажување на специјални етикети или трговски марки (ЛОГА НА БРЕНД) на одобрени спонзори.

2.2.3 спортистите можат, по сопствен личен избор, да користат религиозни капи одобрени од WKF: црн шал од обична ткаенина што ја покрива косата, но не и вратот или грлото.

2.2.4 Забранети се очила. Диоптерски спортски очила или меки контактни леќи може да се носат на сопствен ризик на спортистот.

2.2.5 Спортистите мора да ја одржуваат косата чиста и потстрижена на должина што не го попречува настапот. Хачимаки (лента за глава) нема да биде дозволена.

2.2.6 Забранети се украси за коса - венчиња, како и метални шноли за коса. Забранети се панделки, монистри и други декорации. Дозволено е една или две дискретни гумени ластичиња на едно опавче.

2.2.7 Носењето на каква било неовластена облека или опрема е забрането.

2.2.8 Употребата на завои, влошки или потпори поради повреда мора да биде одобрена од Главниот судијата (Referee) и направена, или одобрена од, Докторот на турнирот.

2.2.9 Во случај на Континентални федерации, тие ќе се ограничат на добавувачи и брендови кои веќе се одобрени за WKF. Националната федерација, исто така, мора да ја прифати целата опрема одобрена од WKF за сите локални, регионални или национални натпревари.

2.2.10 Спортистите кои се појавуваат на натпреварувачката зона со неовластена опрема или неправилен карате ги ќе добијат една минута да ја корегираат облеката, а тренерот, врз основа на извештајот од Главниот судија, може да ја суспендира тренерската лиценца за период до 6 месеци, почнувајќи од датумот по соодветниот турнир, освен ако опремата и облеката не биле претходно проверени од страна на WKF Контролор.

2.3 ТРЕНЕРИ

2.3.1 Тренерите мораат во текот на турнирот, во секое време од турнирот, да носат официјална тренерка на нивната Национална федерација, да носат обувки и да ја покажуваат својата официјална идентификација. Исклучок се борбите/мечевите за медали на официјалните настани на WKF, каде што машките тренери се должни да носат темно одело, со обувки што ги покриваат стапалата, кошула и вратоврска. Женските тренери можат да изберат да носат фустан, панталони или комбинација од сако и здолниште во темни бои и обувки. Сандали или други обувки со отворени прсти се забранети. Сончеви очила не се дозволени.

2.3.2 Дозволени се следниве додатоци на облеката:

а) Едноставен венчален прстен

б) Доброволна верска капа одобрена од WKF

2.3.3 Главниот судија може да им дозволи на тренерите да ја користат официјалната маица на тимот на федерацијата или еднобојна маица без натпис или логоа наместо тренерската јакна(горна тренерка).

ЧЛЕН 3: ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАТПРЕВАРУВАЊЕТО ВО КАТА

3.1 Општо

3.1.1 Катата не е танцова или театарска претстава. Мора да се придржува до традиционалните вредности и принципи. Мора да биде реалистична во однос на борбата и да прикажува концентрација, моќ и потенцијално влијание во своите техники. Мора да демонстрира сила, моќ и брзина, како и грациозност, ритам и рамнотежа.

3.1.2 Сите натпревари во Ката се во форма на спротивставување на еден против друг спортист или еден тим против друг (натпревар еден на еден). Поединечните спортисти или тимови се означени како АКА (црвена) и АО (сина). Означувањето на бојата се врши со случаен извлекување.

3.1.3 Спортистот или тимот означен како АКА ќе настапи прв.

3.1.4 Спортистите мора во секое време да ги следат упатствата дадени од главниот судија.

3.2 Дефиниции

3.2.1 „Борба-bout“ се однесува на изведување на една ката од еден спортист против друг.

3.2.2 „Натпревар-match“ се однесува на изведување на една ката, вклучувајќи го и Бункаи за натпревари за медали, од еден Ката тим против друг.

3.2.3 Терминот „група“ овде се користи за спортисти кои учествуваат во една од осумте или повеќе групи во Round-robin фазата за индивидуално натпреварување или групата од пет тима кои учествуваат во екипно натпреварување во Round-robin .

3.2.4 Терминот „Пул - Pool“ се користи за секоја од двете полови од вкупниот број спортисти во категоријата, формирајќи две насоки на напредување кон натпреварување за медали.

3.2.5 „Вицешампион -Runner-up“ се однесува на спортист кој го освоил второто место во групата на Round-robin формат.

3.3 Формати на натпреварување

3.3.1 Натпреварувањето во ката може да се организира во неколку формати:

- а) Елиминационен систем со репешаж за поединци или тимови. (Се користи освен ако не е поинаку наведено за натпреварувањето).
- б) Round-robin систем во групи, проследен со елиминација за поединци или тимови. (Се користи за индивидуални натпревари во Премиер лигата и за сениорски Светски првенства и за поединци и за тимови).
- в) Round-robin систем во два групи (се користи за повеќе спортски игри)

3.3.2 Натпреварувањето во ката е во форма на тимски натпревари и индивидуални борби. Тимските натпревари се состојат од натпреварување помеѓу тимови од 3 или 4 спортисти, од кои 3 се натпреваруваат во исто време. Секој тим е исклучиво машки или исклучиво женски. Индивидуалното натпреварување во ката се состои од индивидуални настапи во одделни машки и женски категории. Листата на официјални категории се наоѓа во ДОДАТОК 2. Доколку за одреден турнир треба да се примени варијација на форматот на натпреварување различен од опишаниот во овие правила, тоа мора јасно да се објави во билтенот на турнирот.

3.4 Распоред и редослед на настап.

3.4.1 За Светските индивидуални првенства – Фаза 2 и Карате 1 - Премиер лига, четирите највисоко рангирани спортисти на светската ранг-листа на WKF, присутни на денот пред натпреварот, се рангирани како носители.

3.4.2 За Светските сениорски тимски првенства, 3-те медалисти (златен, сребрен и бронзен) плус поразениот од бронзениот медал од претходните Светски сениорски тимски првенства ќе бидат рангирани како носители.

3.5 Ката тим

3.5.1 Ката Тимовите се состојат од 3 или 4 спортисти, од кои 3 се натпреваруваат во секоја рунда. Кога тимот има 4 спортисти, кои било 3 можат да се користат за која било рунда.

3.5.2 Во ката тим, сите тројца членови на тимот мора да ја започнат катата свртени во иста насока и кон судиите.

3.5.3 Членовите на тимот мора да покажат компетентност во сите аспекти на изведувањето на катата, како и синхронизација.

3.5.4 Во борбите за медали на натпреварот во тимска ката, тимовите ќе ја изведат својата избрана ката на вообичаен начин. Потоа ќе изведат демонстрација на значењето на катата (Бункаи).

3.5.5 Нема поклонување помеѓу катата и бункаито. И двата елементи се дел од истата изведба.

3.5.6 Вкупното време дозволено за демонстрација на Ката и Бункаи заедно е 5 минути.

3.5.7 Официјалниот мерач на време ќе го започне одбројувањето на часовникот во моментот кога членовите на тимот се поклонуваат по почетокот на Ката и ќе го запре часовникот на последното поклонување по изведувањето на Бункаи.

3.5.8 Изведба на несвест додека се изведува Бункаи е несоодветно: Откако ќе биде соборен, спортистот треба или да се крене на едно колено или да стане во рок од 2 секунди.

3.5.9 Иако изведувањето на техниката на соборување со ножички во пределот на вратот (Кани Басами) за време на БУНКАИ е забрането, соборување со ножички во телото или нозете е дозволено.

3.6 Елиминација со репешаж

3.6.1 При елиминација со репешаж, спортистите/тимовите се поделени во два пула, каде што во секој пул спортистите/тимовите се натпреваруваат еден против друг сè додека победникот од секој пул не се квалификува во финалето. Оние кои загубиле од двајцата финалисти потоа ќе формираат два нови пула и ќе се натпреваруваат сè додека не останат двајца спортистите/тимови во секој пул за да се натпреваруваат еден против друг за двата бронзени медали.

3.7 Round-robin систем, проследени со елиминација – Поединци и тимови

3.7.1 спортистите или тимовите ќе се сочат еден со друг во изведување на ката по свој избор. За натпреварите за медали во екипна категорија, ќе следи Бункаи како составен дел од изведбата.

3.7.2 Во индивидуалните настани од Премиер лигата, натпреварите во Round-robin каде што се користат групи од 4 спортисти, максимум 32 учесници се поделени во 8 групи од 4 спортисти или помалку. Победникот од секоја од осумте групи продолжува во редовното четвртфинале, полуфинале и финале. Поразените од финалистите во четвртфиналето и полуфиналето се натпреваруваат за бронзените медали. Додека, во фаза 2 на поединечното Светско првенство за сениори, победниците и второпласираните од секоја од 8-те групи продолжуваат во редовното 16-то коло, четвртфинале, полуфинале и финале. Поразените од финалистите во четвртфиналето и полуфиналето се натпреваруваат за бронзените медали.

3.7.3 Во Фаза 1 од Светското поединечно првенство за натпреварувањето во Round-robin систем, спортистите се поделени во 6, 8, 12 или 24 групи според бројот на регистрирани спортисти, а победниците и најдобрите второпласирани од секоја група ќе формираат 6 пара кои ќе се натпреваруваат за 6-те места кои се квалификуваат за Фаза 2 од Светското поединечно првенство.

3.7.4 За Светското првенство за национални тимови, натпреварувањето започнува со групна фаза, по што следуваат четвртфинале, полуфинале и финале. Секоја група се состои од пет екипи. Победниците и второпласираните од секоја група се пласираат во четвртфиналето, а победниците продолжуваат во полуфиналето, а потоа во финалето.

Екипите што ќе изгубат во полуфиналето се натпреваруваат за еден бронзен медал. Финалето ги одредува златните и сребрените медалисти: победникот добива злато, второпласираниот сребро. Победникот во натпреварот за бронзен медал добива бронза, додека губитничката екипа не добива медал.

3.7.5 Победникот и второпласираните од секоја група се одредуваат според најмногу освоени борби/натпревари. Доколку бројот на победи е еднаков, нерешениот резултат ќе се реши според Член 5.

3.7.6 Во поединечна конкуренција, оние кои изгубиле од финалистите во четвртфиналето и полуфиналето ќе се натпреваруваат за бронзените медали (еден за групите 1-4 и еден за групите 5-8). Во екипна конкуренција, оние екипи кои изгубиле за финалистот ќе се натпреваруваат за еден бронзен медал.

3.7.7 Во Round-robin, можно е спортист или тим да бидат дисквалификувани од настап, а сепак да продолжат со натпреварувањето, завршувајќи извонредни настапи за Round-robin од натпреварувањето. Во овој случај, противникот го добива тој настап, а резултатите од другите борби или натпревари остануваат.

3.7.8 Доколку веќе квалификуван поединечен спортист или тим биде дисквалификуван поради недолично однесување (ШИКАКУ) на крајот од Round-robin, нивниот закажан противник во првата рунда од елиминациската фаза ќе продолжи во следната рунда со пауза („walkover“).

3.7.9 Следната табела ја прикажува распределбата во групи за 32 спортисти, со исклучок на 3 спортисти и одредувањето на квалификациите од кружната трка според следната рунда:

Number of Athletes/Groups	Athletes per group								Notes
8 Groups	1	2	3	4	5	6	7	8	Participation: 24-32 Athletes
Seed ▶		3		2		4		1	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	The first of each Group qualify.
31	4	4	4	4	4	4	4	3	
30	4	4	4	3	4	4	4	3	
29	4	3	4	3	4	4	4	3	
28	4	3	4	3	4	3	4	3	
27	4	3	4	3	3	3	4	3	
26	3	3	4	3	3	3	4	3	
25	3	3	3	3	3	3	4	3	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	
6 Groups	1	2	3	4	5	6	7	8	Participation: 18-23 Athletes
Seed ▶		3		2		4		1	
23	4	4		4	4	4		3	The first of each Group and the two best runner-ups qualify.
22	4	4		3	4	4		3	
21	4	3		3	4	4		3	
20	4	3		3	4	3		3	
19	4	3		3	3	3		3	
18	3	3		3	3	3		3	
5 Groups	1	2	3	4	5	6	7	8	Participation: 17 Athletes
Seed ▶		3		2		4		1	
17		3		3	4	4		3	The first of each Group and the three best runner-ups qualify.
4 Groups	1	2	3	4	5	6	7	8	Participation: 12-16 Athletes
Seed ▶		3		2		4		1	
16		4		4		4		4	The first and runner-up of each Group.
15		4		4		4		3	
14		4		3		4		3	
13		3		3		4		3	
12		3		3		3		3	
3 Groups	1	2	3	4	5	6	7	8	Participation: 9-11 Athletes
Seed ▶		3		2				1	
11		4		4				3	The first and runner-up of each Group, as well as the best two number threes qualify.
10		4		3				3	
9		3		3				3	
2 Groups	1	2	3	4	5	6	7	8	Participation: 6-8 Athletes
Seed ▶				2				1	
8				4				4	The first and runner-up of each Group, will compete directly in the semifinals.
7				4				3	
6				3				3	
1 Group	1	2	3	4	5	6	7	8	Participation: 3-5 Athletes
Seed ▶								1	
5								5	Final between first and runner-up of the Group, and only one bronze medal bout.
4								4	
3								3	

3.7.10 Доколку двајцата спортисти или тимови бидат дисквалификувани поради техничка грешка за време на натпревар за медал/меч, двајцата ќе изведат дополнителна ката за да се утврди резултатот. Доколку ова се однесува на тимови, нема да биде потребно Бункаи.

3.8 Натпревар во два пула – робин/кружен систем

3.8.1 За повеќе спортски игри, како што се континентални игри, Олимписки игри или други мултиспортски настани, форматот на натпреварувањето ќе се одреди за секој настан во зависност од вклучените модалитети и ограничувањата во учеството.

3.9 Натпревар во ката за лица под 14 години

Нема специфични отстапувања од стандардните правила, но може да се користи ограничување на листата на ката за помалку напредни ката.

3.10 Тренерство

3.10.1 На Светските првенства, тренерите за ката треба да бидат дел од делегација на Националната федерација и да го имаат потребното ниво на сертификација на тренер, кога дејствуваат за време на борбата со спортист.

ЧЛЕН 4: СУДИСКИ ПАНЕЛ

4.1 За сите официјални натпревари на WKF, панелот од седум судии за секоја рунда од Round-robin натпреварувањето и пет судии за елиминации ќе бидат назначени по случаен избор, со користење на компјутерска програма.

4.2 За секое бориште/татами, еден судија е назначен како менаџер на татами и ќе ја преземе водечката улога во водењето на секаква потребна комуникација со софтверскиот техничар и ќе се справи со секаков непредвиден проблем меѓу судиите.

4.3 Распоредување на судии и распределба на панели за елиминациските рунди: Секретарот на RC ќе му овозможи на софтверскиот техничар кој го ракува електронскиот систем за извлекување да му достави список на достапните судии по татами. Овој список го прави секретарот на RC откако ќе заврши извлекувањето на спортистите и на крајот од брифингот на судиите. Овој список мора да ги содржи само судиите присутни на брифингот и мора да ги исполнува горенаведените критериуми. Потоа, за извлекувањето на судиите, софтверскиот техничар ќе го внесе списокот во системот и седум судии од секое распоредување на татами ќе бидат случајно избрани како судиски панел.

4.4 За борби за медали, менаџерите на татами ќе им достават на претседателот на RC и на секретарот на RC список што ги содржи достапните службени лица од нивниот сопствен татами откако ќе заврши последниот настап од елиминациската рунда. Откако списокот ќе биде одобрен од претседателот на RC, тој ќе му биде даден на софтверскиот техничар за внесување во системот. Потоа системот случајно ќе го распредели панелот за судии, кој ќе ги содржи само седумте судии.

4.5 Покрај софтверскиот техничар и објавувачот на резултатите - за тимските натпревари, панелот за медали е потпомогнат и од мерач на време кој го следи максималното време за изведба.

4.6 Доколку се смета за соодветно, објавувачот и софтверскиот техничар кој го управува електронскиот систем за оценување може да бидат исто лице.

4.7 Понатаму, организаторите мора да обезбедат тркачи/Runners за секоја натпреварувачка област кои се запознаени со WKF листата на ката за да ги соберат и евидентираат избраните ката на спортистите пред секоја рунда и да ја донесат листата до софтверскиот техничар. Менаџерот на татами е одговорен за надгледување на работењето на тркачот/Runner(s).

4.8 Судиите на ката не смеат да имаат националност или да бидат од истата Национална Федерација како ниту еден од учесниците, ниту да имаат каков било друг конфликт на интереси. Должност на секое службено лице останува самостојно да пријави каков било можен конфликт на интереси пред почетокот на борбата или натпреварот.

4.9 Доколку се користи рачно судење со знамиња, ќе се користат пет судии: по четири поставени на секој агол од татамито и еден кој ќе функционира како Главен судија центриран на страната најблиску до официјалната маса.

5.1 Официјална листа на ката

5.1.1 Само ката од официјалната листа на ката на WKF може да се изведува. Официјалната листа на ката се наоѓа во ДОДАТОК 1.

5.1.2 Имињата на некои ката се дуплираат поради варијациите во правописот во романизацијата. Во неколку случаи, ката може да биде позната под различно име од стил (Рју-ха) до стил - а во исклучителни случаи, идентичното име всушност може да биде различна ката од стил до стил.

5.2 Број на потребни ката

5.2.1 спортист или тим мора да изведе различни ката, до 5, за секое коло до борбата за медал. Не се потребни повеќе од пет (5) различни ката за да се заврши натпреварот, а ката не може да се изведе двапати по ред. Ниту една ката не може да се изведе повеќе од двапати од страна на спортист или тим во едно натпреварување. Секоја ката може да се изведе во борбата за медали, освен ако веќе не е изведено двапати.

5.2.2 За натпреварување за лица под 14 години не се потребни повеќе од четири (4) ката, а горенаведеното правило за повторување ќе важи од петтото коло, со дозволени дополнителни повторувања по истиот принцип за следните рунди.

5.2.3 Секој спортист/тим е слободен да избере која ката ќе ја користи за секое коло, под услов соодветната ката да биде објавена за секое коло и да се следат горенаведените правила од повторување. Можноста за повторување на ката е мислење/личен став и не го спречува ниту еден спортист или тим да изведе нова ката за секое коло, без оглед на бројот на рунди потребни за победа.

5.3 Оценување

5.3.1 Изведбата се оценува од поклонувањето со кое се започнува катата до поклонувањето со кое се завршува катата, освен во натпреварите за медали за екипи, каде што изведбата, како и мерењето на времето, започнуваат од поклонувањето на почетокот на катата и завршуваат кога изведувачите се поклонуваат по завршувањето на Бункаи.










5.3.2 Дозволени се мали варијации според карате стилот на спортистот (Рју-Ха).

5.4 Систем на бодови

5.4.1 Секоја изведба добива бод користејќи скала од 5,0 до 10,0 во зголемувања од 0,1 - каде што 5,0 претставува најнизок можен бод за ката што е прифатена како изведена - а 10,0 претставува совршена изведба. Дисквалификацијата се означува со бод од 0,0.

5.4.2 Победникот го означува секој судија врз основа на релативните бодови што ги дал одреден судија за секој од двајцата спортисти или тимови. Победникот се одредува со мнозинство гласови од страна на судиите.

FLAG	AKA NAME	KATA NAME
FLAG	AO NAME	KATA NAME
CATEGORY NAME AND ROUND		

FEMALE KATA - VOTES TEST						
	DAGNINO S. (ITA)					<i>001 Anan</i>
	SIGALOVA V. (KAZ)					<i>068 Papuren</i>
7.6	7.5	7.6	7.1	7.1	7.7	7.2
8.0	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5
						
WINNER: AO 4 - 3						

5.4.3 Бункаи се изведува за натпревари за медал кај тимови и треба да му се даде еднаква важност како и самата ката.

5.5 Одлука

5.5.1 Резултатите од борбата или натпреварот се одлучуваат врз основа на мнозинството гласови од страна на судиите.

5.5.2 За секоја борба/натпревар освоена во Round-robin систем, спортистот/тимот добива 3 победнички поени за победа, а поразениот нула поени. Не се дозволени нерешени резултати.

5.5.3 Со цел униформирана апликација, користено е следново упатство:

- 10.0 – Перфектно
- 9 - 9.9 – Одлично
- 8 – 8.9 – Многу добро
- 7 – 7.9 – Добра
- 6 – 6.9 – Прифатлива

- 5 – 5.9 – Недоволно
- 0 – Дисквалификуван



5.6. Критериуми за оценување

Ката изведба	Бункаи изведба (се однесува на екипни изведби во борби за медал)
1. Ставови 2. Техники 3. Транзициски движења 4. Време и синхронизација 5. Коректно дишење 6. Фокус (киме) 7. Соодветност: соодветност на изведбата со изведбата на Кихон 8. Сила 9. Брзина 10. Баланс	1. Ставови 2. Техники 3. Транзициски движења 4. Време и дистанца (ма-аи) 5. Контрола 6. Фокус (Киме) 7. Соодветност (во ката) Користење на вистинските движења како што се изведуваат во катата. 8. Сила 9. Брзина 10. Баланс

5.7 грешки/прекршоци

Следните прекршоци, доколку се очигледни, мора да се земат предвид:

1. Најавување на катата пред, наместо по, поклонувањето.
2. Мало губење на рамнотежа.
3. Изведување на движење на неточен или нецелосен начин, како што е неуспех целосно да се изврши блок или удирање надвор од целта.
4. Асинхронизирани движења, како што е изведување техника пред да се заврши транзицијата на телото, или во случај на тимска ката: неуспех да се изврши синхронизирано движење.

5. Употреба на звучни сигнали (од кое било друго лице, вклучително и други членови на тимот) за водење на темпото на изведбата.
6. Секоја театралност како што се удирање по стапалата, удирање по градите, рацете или карате-гито, или несоодветно издишување, мора да се смета за многу сериозни прекршоци од страна на судиите при нивната евалуација на изведбата на катата - на исто ниво како што би се казнувало големо губење на рамнотежата.
7. Неправилно киае. (Кијаи мора да биде кратко и концентрирано, и истовремено со техниката.)
8. Појасот се олабавува до степен да се одлепува од колковите за време на изведбата.
9. Губење време, вклучувајќи продолжено марширање, прекумерно поклонување или продолжена пауза пред почетокот на изведбата, вклучувајќи користење повеќе од 35 секунди од името на спортистот/тимот што се објавува на мониторот до првиот потег по поклонувањето.
10. Предизвикување повреда поради недостаток на контролирана техника за време на Бункаи.
11. Симулирана несвесност повеќе од 2 секунди во исто време како дел од Бункаи.

5.8 Дисквалификација

Спортист или тим може да биде дисквалификуван поради која било од следниве причини:

1. Ненајавување на катата, најавување на погрешна ката – или изведување на друга ката од претходно најавената на официјалната маса. За да се смета за објавена, името на катата мора да биде усогласено со судиите.
2. Непоклонување на почетокот и завршувањето на изведувањето на катата.
3. Незапочнување на катата свртено кон судиите.
4. Јасна пауза или запирање во изведувањето.
5. Изоставување или додавање движења – или на друг начин суштинска промена на изведбата од нејзината оригинална форма.
6. Прикажување и очигледно повторување на театралност во изведбата, како што се удирање со стапалата, удирање по градите, рацете или карате-гито, или несоодветно издишување.
7. Потреба да се преземе корективен чекор за да се опорави од целосно губење на рамнотежата или пад.
8. Паѓање на појасот за време на изведувањето.
9. Надминување на вкупното временско ограничување од 5 минути за Ката и Бункаи.

10. Изведување на техника на ножички за соборување во пределот на вратот во Бункаи (Јодан Кани Басами)

11. Непочитување на упатствата на главниот судија или друго недолично однесување (ШИКАКУ).

Главниот судија мора да го повика Шуго пред да донесе одлука за дисквалификација.

5.9 Прекумерно славење и политички или религиозни демонстрации

5.9.1 Од спортистите се очекува да ја почитуваат церемонијата на поздравување пред и по настапот. Секое прекумерно славење, како што е паѓање на колена итн., или политички или религиозни изрази, за време или веднаш по настапот е забрането и ќе биде предмет на казна еднаква на износот утврден од страна на ЕК за такса за протест. Менаџерот на татами или главниот судија ќе ја известат официјалната маса.

5.10 Одредување на победник во натпревар во индивидуална конкуренција или тимски натпревар со користење на елиминациски систем

5.10.1 И за индивидуалните борби и за тимските натпревари со користење на елиминацискиот систем, победник е спортистот или тимот што ќе добие најголем број гласови од судиите како што е наведено во член 5.5.

5.11 Одредување на победник во Round-robin група и решавање на нерешени резултати во индивидуално натпреварување

За да се одреди победникот во групата во индивидуално натпреварување во Round-robin и решавање на нерешени резултати, се преземаат следниве чекори по редослед на приоритет за да се одреди победникот:

- 1) Најмногу освоени поени за победа во сите борби.
- 2) Победник во борбата помеѓу спортистите кои се нерешени (меѓусебен дуел).
- 3) Највисок збир на гласови од судиите кои го избираат спортистот за победник во сите борби во групата.
- 4) Спортист кој има највисок светски ранг.
- 5) Изведба на дополнителна ката за спортисти кои се уште се нерешени.

За секој случај на нерешен резултат, вратете се на критериум 2.

Во случај на Кикен, победничкиот спортист/тим ќе добие 4 гласа за борбата.

5.12 Одредување на победник во Round-robin група и решавање на нерешени резултати, во тимско натпреварување

За да се одреди победникот во Round-robin група и да се решат нерешените резултати, се преземаат следниве чекори по редослед на приоритет за да се одреди победникот:

- 1) Најмногу освоени поени за победа во сите натпревари.
- 2) Победник на натпреварот помеѓу тимовите во нерешен резултат (меѓусебен дуел).
- 3) Највисок збир на гласови од судиите кои го избираат тимот за победник во сите натпревари во групата.
- 4) Изведба на дополнителна ката за тимови кои сè уште се во нерешен резултат.

За секој случај на нерешен резултат, вратете се на критериум 2.

5.13 Одредување на второпласираните помеѓу различни групи во Round-robin

- 1) При споредување на второпласираните од две различни групи во Round-robin, ќе победи спортистот/тимот кој има најповолна разлика во гласовите на судиите, за и против.
- 2) Доколку има нерешен резултат на повеќе од двајца спортисти, ќе победат двајцата спортисти со највисок ранг.
- 3) Изведување на дополнителна ката за спортисти кои сè уште се нерешени, во согласност со член 5.2.

5.14 Рачно оценување со употреба на знамиња

5.14.1 Рачно оценување со употреба на црвени и сини знамиња може да се користи за натпревари каде што не е достапна електронска опрема за оценување или каде што техничка неисправност го оневозможува користењето на електронската опрема.

5.14.2 Со оглед на резултатот од борбата, ќе се примени следната постапка: Откако и АКА и АО ќе ја завршат изведбата, Главниот судија ќе свири со свирче, а сите пет судии (вклучувајќи го и Главниот судија) истовремено ќе го кренат своето знаме за да го означат победникот. Судиите ќе го држат знамето кренато за да се овозможи евидентирање на резултатите сè додека Главниот судија не свирне со свирче по втор пат, сигнализирајќи дека знамињата треба да се симнат.

ЧЛЕН 6: ОДРЖУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРИТЕ

6.1 Пред секое коло, спортистите или тимовите мора да ги достават своите избрани ката до назначените тркачи/runners, кои ќе ги пренесат информациите до софтверскиот техничар на електронскиот систем за оценување.

6.2 Единствена одговорност на тренерот, или во отсуство на тренер, на спортистот или тимот, е да се осигура дека катата, како што е известена на тркачот/runner, е соодветна за тоа конкретно коло.

6.3 Доколку има несовпаѓање помеѓу бројот и името на катата регистрирана за изведување, бројот, според официјалната листа на ката на WKF, ќе преовлада.

6.4 Поединечните спортисти или тимови кои нема да се појават кога ќе бидат повикани или ќе одлучат да не продолжат, ќе бидат дисквалификувани (KIKEN) од таа категорија. Дисквалификацијата со KIKEN значи дека спортистите се дисквалификувани од таа категорија, иако тоа не влијае на учеството во друга категорија.

6.5 Почетната точка за изведување е било каде во рамките на периметарот на натпреварувачката зона.

6.6 Доколку на мониторот е поставен часовник за одбројување, на спортистот или тимот му се дозволени 35 секунди од објавувањето на името на спортистот или тимот на мониторот до првиот потег по поклонувањето.

6.7 По поклонувањето, спортистот или тимот мора јасно да го најави името на катата што треба да се изведе, а потоа да започне со изведувањето.

6.8 Кога ќе се повика спортистот или тимот (штом името на спортистот или тимот се појави на екранот), спортистот или тимот мора веднаш да се упати кон почетната точка за катата, свртен кон судиите без никакво нагласено марширање. По поклонувањето, ќе се објави името на катата и изведувањето ќе започне без понатамошно одложување.

6.9 Натпреварот започнува со поклонување кон судиите, а потоа спортистите/тимовите се поклонуваат едни на други. Спортистот/тимот со црвен појас (АКА) прв ја изведува катата, а потоа спортистот/тимот со син појас (АО) по завршувањето на катата на АКА. Спортистот/тимот кој не настапува треба да застане до периметарот на натпреварувачката зона и да се воздржи од движење или зборување за да избегне нарушување на изведбата на другиот спортист/тим.

6.10 На крајот од изведбата, што е дефинирано како последно поклонување во катата, спортистот/атлетите мора да се вратат на крајот од натпреварувачката зона за да почекаат да се објави победникот.

6.11 Кога спортист или тим ќе ја заврши катата, судиите (вклучувајќи го и главниот судија) ги објавуваат своите резултати преку електронски уред.

6.12 Откако ќе се објави победникот, спортистите или тимовите ќе се поклонат еден на друг по сигналот „OTAGAI NI REI“, а на сигналот „SHOMEN NI REI“ ќе се поклонат пред судиите и ќе го напуштат татамито.

ЧЛЕН 7: ОФИЦИЈАЛЕН ПРОТЕСТ

7.1 Општи одредби

7.1.1 Никој не може да поднесе протест против одлука до членовите на Судискиот панел.

7.1.2 Доколку судиската постапка се чини дека е во спротивност со правилата, тренерот на спортистот или неговиот официјален претставник се единствените на кои им е дозволено да поднесат протест.

7.1.3 Протестот ќе биде во форма на писмен извештај поднесен веднаш по борбата во која е генериран протестот. Единствен исклучок е кога протестот се однесува на административна грешка.

7.1.4 Секој протест во врска со примената на правилата не мора нужно да го попречува текот на натпреварот, а намерата за протест треба да ја објави тренерот или претставникот на НФ веднаш по завршувањето на борбата.

7.1.5 Тренерот/претставникот на НФ ќе побара официјален формулар за протест [ДОДАТОК 3] од менаџерот на татами и ќе се очекува да го пополни, потпише и достави до менаџерот на татами со соодветната такса во рок од 5 минути по објавувањето на намерата за протест.

7.1.6 Неуспехот на тренерот/претставникот на НФ да достави протест навремено може да доведе до негово отфрлање доколку таквото одложување, според мислењето на жирито за жалби, е без разумно оправдување и го попречува напредокот на натпреварот.

7.1.7 Менаџерот на татами веднаш ќе ги додаде имињата на службените лица и ќе го предаде пополнетиот формулар за протест на претставник на жирито за жалби. Жирито за жалби, без одлагање, ќе ги разгледа околностите што доведоа до одлуката за жалба. Откако ќе ги разгледа сите достапни факти, ќе состави извештај и ќе биде овластено да преземе какви било мерки што може да бидат побарани. Протестот ќе го разгледа жирито за жалби, а како дел од овој преглед, жирито ќе ги проучи достапните докази во поддршка на протестот.

7.1.8 Протестот може да биде директно одлучен и објавен на жирито за жалби од страна на претседателот на РС или главниот судија на настанот, во кој случај нема да се применува плаќање на такса за протест.

7.1.9 Во случај на административна грешка за време на борбата во тек, тренерот може директно да го извести менаџерот на татами. За возврат, менаџерот на татами ќе го извести главниот судија.

7.1.10 Во протестот мора да се наведат името и земјата на спортистите, судиите што го водат натпреварот и прецизните детали за она што се протестира. Никакви општи тврдења за општите стандарди нема да бидат прифатени како легитимен протест. Товарот на докажување на валидноста на протестот лежи кај подносителот на жалбата. Протестот мора да биде поднесен до претставник на жирито за жалби од страна на менаџерот на татами. Во догледно време, жирито ќе ги разгледа околностите што доведоа до одлуката за протестот.

7.1.11 Подносителот на протестот мора да уплати такса за протест како што е договорено од страна на WKF EC, и таа, заедно со протестот, мора да биде поднесена до менаџерот на татами, кој ќе ја предаде на претставник на жирито за жалби.

7.1.12 Секој протест треба да биде објавен од страна на тренерот или претставникот на НФ веднаш по завршувањето на борбата.

7.1.13 Одлуката на жирито за жалби е конечна и може да биде променета само со одлука на Извршниот комитет по барање на претседателот на WKF.

7.1.14 Жирито за жалби не може да изрекува санкции или казни. Нивната функција е да донесе одлука за оправданоста на протестот со цел за да започне потребните дејствија од страна на RC и OC за да преземе корективни мерки за да ја исправи секоја судиска постапка за која се утврди дека ги прекршува правилата.

7.1.15 Доколку протестот вклучува спортисти во тековна категорија, тогаш следната рунда во која може да биде вклучен спортистот мора да се одложи додека не се одлучи за жалбата.

7.2 Состав на жирито за жалби

7.2.1 Жирито за жалби е составено од три претставници од искусни Referee назначени од Судиска комисија (СК) или Главниот судија. Не можат да бидат назначени два члена од истата Национална федерација. Судиите ќе бидат нумерирани од 1 до 3.

7.2.2 КС ќе назначи и три дополнителни члена со означено нумерирање од 4 до 6 кои автоматски ќе ги заменат сите првично назначени членови на жирито за жалби во ситуација на судир на интереси. На пример, кога членот на жирито е од иста националност или има семејно сродство по крв или сватовство со која било од страните вклучени во инцидентот за кој се протестира, вклучувајќи ги и сите членови на судискиот панел вклучени во инцидентот за кој се протестира.

7.3 Процес на евалуација на жалбите

7.3.1 Одговорност е на Татами менаџерот кој ќе го прими протестот да ги повика членовите на Комисијата за жалби и да ја поднесе протестната сума во случај на одбиен протест.

7.3.2 Жирито за жалби веднаш ќе спроведе проверка и истраги, доколку смета дека се неопходни за да се потврди вредноста на протестот.

7.3.3 Секој од тројцата членови е должен да даде свој став за валидноста на протестот. Воздржаностите не се прифатливи.

7.4 Одбиени и прифатени приговори

7.4.1 Доколку приговорот се смета за неважечки, Жирито за жалби ќе назначи еден од своите членови усно да го извести подносителот на протест дека приговорот е одбиен, да го означи оригиналниот документ со зборот „ОДБИЕНО“, да го потпише секој од членовите на Жирито за жалби и да го информира протестантот за одлуката.

7.4.2 Доколку приговорот е прифатен, Жирито за жалби ќе назначи еден од своите членови кој усно ќе го извести подносителот дека приговорот е прифатен, ќе го означи оригиналниот документ со зборот „ПРИФАТЕНО“ и ќе го потпише секој од членовите на Жирито за жалби, пред да го депонира приговорот кај главниот судија и да му ја врати таксата за приговор на подносителот на протестот.

7.4.3 Откако ќе се прифати протестот, жирито за жалби ќе соработува со Организациската комисија (ОС) и Главниот судија за да преземе мерки што практично можат да се спроведат за да се поправи ситуацијата, вклучувајќи ги можностите за:

- Поништување на претходните пресуди што се спротивни на правилата
- Поништување на резултатите од засегнатите рунди од точката пред инцидентот
- Повторување на борбите што биле засегнати од инцидентот
- Издавање препорака до СК за сите вклучени судии оценети за санкција.

7.4.4 Одговорноста е на жирито за жалби да покаже воздржаност и здрава проценка при преземање дејствија што значително ќе ја нарушат програмата на настанот. Поништувањето на резултатите е последна опција за да се обезбеди фер исход.

7.5 Извештај за инцидентот

7.5.1 Откако ќе се справи со инцидентот на горенаведениот начин, жирито за жалби ќе се состане повторно и ќе изработи едноставен извештај за инцидентот при протестот, опишувајќи ги своите наоди и наведувајќи ја/ги својата/те причина/и за прифаќање или отфрлање на протестот.

7.5.2 Извештајот треба да биде потпишан од сите тројца членови на жирито за жалби и доставен до главниот судија и Организациската комисија.

8.1 Возраст

8.1.1 Распределбата на возрасната категорија се одредува според возраста на спортистот на првиот ден од натпреварувањето.

8.1.2 Сениорските категории за кумите и ката се однесуваат на различни возрасни групи. Во сениорските категории за кумите, спортистите мора да имаат 18 години, додека во сениорските категории за ката, спортистите мора да имаат најмалку 16 години, и двете дефинирани во 8.1.1.

8.1.3 Учесниците во категориите под 21 година мора да имаат 18, 19 или 20 години, во јуниорските категории мора да имаат 16 или 17 години, во категориите кадети мора да имаат 14 или 15 години и во категориите под 14 години мора да имаат 12 и 13 години.

8.2 Квота на НФ по натпревар

8.2.1 Секоја Национална Федерација на Светските Првенства за Кадети, Јуниори и У21, Индивидуалните Светски Првенства за Сениори - "Финална Фаза" и Тимските Светски Првенства за Сениори е ограничена на 1 Спортист по категорија.

8.2.2 Специфични ограничувања може да важат на Индивидуалните Светски Првенства за Сениори - "Квалификациска Фаза". Доколку НФ веќе има квалификуван спортист во категоријата на Индивидуалните Светски Првенства за Сениори - "Финална Фаза", тие не можат да регистрираат друг спортист за истата категорија на Индивидуалните Светски Првенства - "Квалификациска Фаза".

8.2.3 Карате 1 - Натпреварите се отворени натпревари каде што на сите членови на WKF им е дозволено да учествуваат без ограничување од 1 Спортист по НФ. Сепак, учесниците мора да бидат членови на Национална Федерација која е призната од WKF.

8.2.4 Мултиспортски настани како што се ANOC – Игри на плажа, Светски Игри, Олимписки Игри може да применуваат други критериуми, кои ќе бидат дефинирани во нивниот соодветен Квалификациски Систем.

8.3 Националност

8.3.1 Со следниве исклучоци, само државјани на една земја можат да учествуваат на Светските првенства и официјалните настани на WKF претставувајќи ја својата земја.

8.3.2 Како општо правило, спортист кој претставувал една земја на официјален настан на WKF или Светски првенства не може да претставува друга земја на официјален настан на WKF или Светски првенства.

8.3.3 Сепак, ако спортист кој учествувал во еден од тие настани преку брак го добие државјанството на сопругникот, тој може да ја претставува земјата на сопругникот.

8.3.4 Спортист кој поседува двојно државјанство (т.е. едното врз основа на законот на едната земја, другото врз основа на законот на другата земја) може да ја претставува само едната или другата земја, како што ќе избере спортистот за кој станува збор. Откако ќе ги претставува обете земји, по образложено писмено барање од надлежната Национална федерација до претседателот на WKF, одобрение од WKF EC ќе биде потребно за понатамошна промена.

8.3.5 Спортист може да ја претставува земјата на неговото раѓање и чиј државјанин е спортистот, освен ако не одлучи да го земе државјанството на својот татко или мајка.

8.3.6 Натурализиран спортист (или оној кој го променил своето државјанство со натурализација) не може да учествува на Светските првенства претставувајќи ја својата нова земја до три години по неговата натурализација. Периодот по натурализацијата може да се намали или дури и да се откаже со согласност на двете засегнати Национални федерации и конечно одобрение од WKF EC.

8.3.7 Доколку поврзана држава, покраина или прекуокеански депарتمان, земја или поранешна колонија стекнат независност, или земја инкорпорирана во друга земја поради промена на границата, или ако нова Национална фудбалска асоцијација (НФ) е признаена од WKF, спортистот може да продолжи да ја претставува земјата на која припаѓа или ѝ припаѓала. Сепак, може да избере да ја претставува својата нова земја или својата нова НФ на Светските првенства.

8.3.8 Во случаи кога WKF признала повеќе од 1 (една) Национална федерација (НФ) чии членови поседуваат ист национален пасош (т.е. за земја и нејзините протекторати со посебни управувачки национални спортски тела), спортистот може да се натпреварува само за Националната фудбалска федерација (НФ) на која живее, под услов таа сè уште да не се натпреварувала за другата/ите НФ на официјални настани на WKF.

8.3.9 За да се добие трансфер во друга НФ чии државјани поседуваат ист пасош, доволно е со договор помеѓу вклучените 2 (две) НФ да се потврди каква било промена на WKF во врска со статусот на спортист. Во случај на несогласување помеѓу НФ, секоја промена ќе мора да биде одобрена од страна на Извршниот одбор на WKF. Во овој случај, спортистот, преку засегнатата НФ, ќе мора да докаже, на задоволително ниво на WKF, живеалиштето на територијата управувана од другата НФ, или, доколку ова не е можно, односот со другата НФ што ја прави промената оправдана.

8.3.10 Откако спортистот ќе ги претстави сите вклучени НФ, одобрение од WKF EC ќе биде потребно за секоја понатамошна промена

ЧЛЕН 9: ЛОКАЛНО ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА

9.1 Националните федерации можат да ги изменат овие правила за потребите на националните натпревари или други натпревари кои не се дел од официјалната програма на WKF, сè додека овие адаптации не даваат предност или неповолност за одредени стилови на карате.

9.2 Националните федерации се охрабруваат да се консултираат со своите национални спортски власти за насоки во врска со националното законодавство и/или упатствата за натпреварувачки спортови за деца под 12 години.

9.3 Секое отстапување од Правилата за натпреварување што се применуваат на натпреварот мора да биде објавено во официјалниот билтен или покана за настанот.

ЧЛЕН 10: ПРАШАЊА КОИ НЕ СЕ СПЕЦИФИЧНО ОПФАТЕНИ СО ПРАВИЛАТА

Од време на време, може да се појават ситуации каде што правилата не даваат конкретни упатства за решавање на проблемот. Во такви случаи, главниот судија за натпреварот има овластување да го реши проблемот со примена на аналогни решенија за слични случаи пронајдени во правилата или по своја најдобра проценка. Пред да донесе одлука, главниот судија може да се консултира со назначениот претставник на WKF за турнирот или да го достави проблемот до спортскиот комесар за консултации пред да донесе одлука.

APPENDIX 1: OFFICIAL KATA LIST

1	Anan	35	Jiin	69	Passai
2	Anan Dai	36	Jion	70	Pinan Shodan
3	Ananko	37	Jitte	71	Pinan Nidan
4	Aoyagi	38	Juroku	72	Pinan Sandan
5	Bassai	39	Kanchin	73	Pinan Yondan
6	Bassai Dai	40	Kanku Dai	74	Pinan Godan
7	Bassai Sho	41	Kanku Sho	75	Rohai
8	Chatanyara Kusanku	42	Kanshu	76	Saifa
9	Chibana No Kushanku	43	Kishimono No Kushanku	77	Sanchin
10	Chinte	44	Kousoukun	78	Sansai
11	Chinto	45	Kousoukun Dai	79	Sanseiru
12	Enpi	46	Kousoukun Sho	80	Sanseru
13	Fukyugata Ichi	47	Kururunfa	81	Seichin
14	Fukyugata Ni	48	Kusanku	82	Seienchin (Seiyunchin)
15	Gankaku	49	Kyan No Chinto	83	Seipai
16	Garyu	50	Kyan No Wanshu	84	Seiryu
17	Gekisai (Gekisai) 1	51	Matsukaze	85	Seishan
18	Gekisai (Gekisai) 2	52	Matsumura Bassai	86	Seisan (Sesan)
19	Gojushiho	53	Matsumura Rohai	87	Shiho Kousoukun
20	Gojushiho Dai	54	Meikyo	88	Shinpa
21	Gojushiho Sho	55	Myojo	89	Shinsei
22	Hakusho	56	Naifanchin Shodan	90	Shisochin
23	Hangetsu	57	Naifanchin Nidan	91	Sochin
24	Haufa (Haffa)	58	Naifanchin Sandan	92	Suparinpei
25	Heian Shodan	59	Naihanchi	93	Tekki Shodan
26	Heian Nidan	60	Nijushiho	94	Tekki Nidan
27	Heian Sandan	61	Nipaipo	95	Tekki Sandan
28	Heian Yondan	62	Niseishi	96	Tensho
29	Heian Godan	63	Ohan	97	Tomari Bassai
30	Heiku	64	Ohan Dai	98	Unshu
31	Ishimine Bassai	65	Oyadomari No Passai	99	Unsu
32	Itosu Rohai Shodan	66	Pachu	100	Useishi
33	Itosu Rohai Nidan	67	Paiku	101	Wankan
34	Itosu Rohai Sandan	68	Papuren	102	Wanshu

При пријавување на катата што треба да се извежба, користете го назначениот број. Доколку има несовапаѓање помеѓу бројот и името на катата, бројот ќе се смета за пријавена ката што треба да се извежба.

APPENDIX 2: KATA COMPETITION CATEGORIES

Team Kata Senior Male (16+ years)

Team Kata Senior Female (16+ years)

Team Kata Cadet and Junior Male (14 - <18 years)

Team Kata Cadet and Junior Female (14- <18 years)

Individual Kata Senior Male (16+ years)

Individual Kata Senior Female (16+ years)

Individual Kata U21 (18 - <21) Male

Individual Kata U21 (18 - <21) Female

Individual Kata Junior Male (16 - <18 years)

Individual Kata Junior Female (16 - <18 years)

Individual Cadet Kata Male (14 - <16 years)

Individual Cadet Kata Female (14 - <16 years)

Youth Kata U14 Male (12- <14 years)

Youth Kata U14 Female (12- <14 years)

WKF OFFICIAL PROTEST FORM



KATA

The protest must be prepaid.

DATE	COMPETITION	PLACE
..... / /		

NAME OF THE ATHLETE	COUNTRY

PROTEST DESCRIPTION

To be continued on the other side of this page

NAME	Valid as receipt by the WKF
SIGNATURE	

FOR OFFICIAL USE ONLY

TATAMI N°			TM Manager:				
PANEL	Judge 1	Judge 2	Judge 3	Judge 4	Judge 5	Judge 6	Judge 7

NAME							
COUNTRY							

APPENDIX 4: SUMMARY TABLE OF WINNING CRITERIA AND TIE RESOLUTION

KATA			
Individual		Teams	
Round-robin	Elimination	Round-robin	Elimination
Criteria for winning bout or match			
1. Majority of votes from the Judges	1. Majority of votes from the Judges	1. Majority of votes from the Judges	1. Majority of votes from the Judges
Criteria for winning Round-robin Group and resolving ties			
1. Most Victory Points		1. Most Victory Points	
2. Winner of the bout between the two		2. Winner of the Match between the two	
3. Most votes all judges, all bouts		3. Most votes all judges, all matches	
4. Highest World Ranking		4. Extra match - new kata	
5. Extra bout - new kata		For each pair of Teams compared the criteria must be considered from the beginning of the list.	
For each pair of Athletes compared the criteria must be considered from the beginning of the list.			
All winning criteria are leisted in order of precedence from the top down.			